



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Откачите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 19 февруари 1946
БЕОГРАД
БРОЈ 15 ГОД. 1946

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата за првото полугодие на 1946 год. дин. 350.— а цела 1946 година 650.— дин. — Редакција: Бранкова №. 20. — Телефон 28-838.

109.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот, Владата на ФНРЈ донесуе

УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕ РЕПАРАЦИОНА КОМИСИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА ФНРЈ

Член 1

При Владата на ФНРЈ се оснива Репарациона комисија со задача:

а) да приготвуе материал за поставување или застапување репарационите и реституционите барања на Владата на ФНРЈ;

б) да се грижи за точно извршување на меѓународните споразуми по прашање накупната на воената штета;

в) да преку органите на Владата на ФНРЈ во иностранство и Репарациониот завод се грижи за превземањето и преносот на сите примања на име накупната на воената штета.

Член 2

Заради извршувањето на споменатите задачи, Репарационата комисија:

а) раководи со работата на делегациите на Владата на ФНРЈ во иностранство кои се бават со прашањето за накупната на воената штета;

в) дава напатствија на органите од представништвата на Владата на ФНРЈ во иностранство кои работат по прашањата за накупната на воената штета.

Член 3

Репарационата комисија ја сочинуат: претседник, секретар и потребен број членови кои ги поставуе Претседникот на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Репарационата комисија ќе ги превземе преостаналите работи на Државната комисија за воена штета, која се укинуе. Земските комисии за воена штета ќе го продолжат работењето како органи на Репарационата комисија по прашањето на воената штета.

Член 5

Репарациониот завод преминуе од Министерството на надворешната трговија во надлежност на Репарационата комисија и постануе нејзин извршен орган.

Член 6

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

15 февруари 1946 година
Београд

Претседник на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Потпретседник на Министерскиот совет и Претседник на Контролната комисија Едвард Кардеж, с. р.; Потпретседник на Министерскиот совет Јаша Продановиќ, с. р.; Министер без портфел Милован Ѓилас, с. р.; Министер без портфел Кирило Савиќ, с. р.; Министер без портфел Димитри Несторов, с. р.; Министер на надворешните работи Станоје Симиќ, с. р.; Министер на соопштенијата Тодор Вујасиновиќ, с. р.; Министер на помошното Анте Врќљан, с. р.; Министер на поштите, телеграфите и телефоните др. Драго Марушиќ, с. р.; Министер на надворешната трговија инж. Никола Петровиќ, с. р.; Министер на финансите Сreten Жуковиќ, с. р.; Министер на внатрешните работи Александар Ранковиќ, с. р.; Министер на правосудието Фране Фрол, с. р.; Министер на индустријата и Претседник на Планската комисија Андрија Хебранг, с. р.; Министер на рударството Бече Андрејев, с. р.; Министер на трговијата и снабдувањето др. Замн Шарац, с. р.; Министер на поделството и шумарството др. Васо Чуриловиќ, с. р.; Министер на работата Виско Костуловиќ, с. р.; Министер на градежите Влава Зечевиќ, с. р.; Министер на организациите Сава Косановиќ, с. р.

110.

На основа членот 3 Законот за оснивањето Комисија за аграрната реформа и колонизација, Владата на Федеративна Народна Република Југославија донесуе

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ НА КОМИСИЈАТА ЗА АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА ФНРЈ

Член 1

Комисијата за аграрна реформа и колонизација е орган на Владата на Федеративна Народна Република Југославија за спроведување во живот Законот за аграрната реформа и колонизација и за својата работа одговара на Владата на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 2

Комисијата за аграрна реформа и колонизација ја сочинуат: претседник, потпретседник, секретар и членови.

Претседникот, потпретседникот, секретарот и членовите на Комисијата ги поставуе Претседникот на Владата на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 3

Комисијата за аграрна реформа и колонизација има за задача:

а) во областа на аграрната реформа и внатрешната колонизација, да ги помогне надлежните министерства на народните републики со општи напатствија поради согласување превземените мерки со сојузниот закон и со општите прописи за аграрната реформа и колонизација и поради координирањето на нивната работа;

б) во областа на колонизацијата да раководи со колонизацијата на борците во Војводина, вршејќи ги сите работи од надлежноста на бившиот Аграрен совет и на сојузното Министерство за колонизација.

Комисијата издава напатствија и наредби на основа Законот за аграрна реформа и колонизација, Уредбите и другите општи прописи донесени за спроведување на истиот Закон.

Член 4

Со работата на Комисијата раководи претседникот, кој заедно со секретарот ги потпишуе сите одлуки на Комисијата од начелна важност.

Член 5

Комисијата има свој буџет. Претседникот е наредбодател во името на Комисијата.

Член 6

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

15 февруари 1946 година
Белград

Претседник на владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Потпретседник на Министерскиот совет и Претседник на Контролната комисија Едвард Кардељ, с. р.; Потпретседник на Министерскиот совет Јаша Предаповиќ, с. р.; Министер без портфел Милован Ѓилас, с. р.; Министер без портфел Кирило Савић, с. р.; Министер без портфел Димитри Несторов, с. р.; Министер на надворешните работи Станоје Симић, с. р.; Министер на соопштенијата Тодор Вујасиновиќ, с. р.; Министер на поморството Анте Врќљан, с. р.; Министер на поштите, телеграфите и телефоните др. Драго Марушић, с. р.; Министер на надворешната трговија инж. Никола Петровић, с. р.; Министер на финансите Сретен Жујовић, с. р.; Министер на внатрешните работи Александар Ранковић, с. р.; Министер на правосудието Фране Фрол, с. р.; Министер на индустријата и Претседник на Планската комисија Андрија Хебранг, с. р.; Министер на рударството Бане Андрејевиќ, с. р.; Министер на трговијата и снабдувањето др. Зам Шарап, с. р.; Министер на поделството и шумарството др. Васо Чубриловић, с. р.; Министер на работата Вицко Крстуловић, с. р.; Министер на градежите Влада Јечевић, с. р.; Министер на ин-формациите Сава Косановић, с. р.

111.

Во цел на нормализување приликите во секторот на осигурањата се на основа чл. 32 Законот за уредување и работење на кредитниот систем, донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ ПРОВИЗИИ ПО РАБОТИТЕ НА ОСИГУРАЊЕТО

I. Државниот завод за осигурање и реосигурање привремено ќе се придржуе во своето работење, додека не се донесе конечна одлука за провизионирањето, во сето на прописите на Привремените провизиски напатствија со табелите на провизија за ентерни и надворешни чиновници, аквизитери и застапници што ги усвоил управниот одбор на Државниот завод

за осигурање и реосигурање на својата седница од 15 ноември 1945 година, а кои се штампани во Загреб на месец декември 1945 година (Обр. 8), со тоа, да во овие Напатствија на страна 4, во текстот на последната реченица на главата под наслов „исплата на провизија“ се изостави зборот „начелно“, така да таа реченица гласи: „Давање предумови на сперативни провизии се забрануе“.

II. На овие Напатствија во своето работење ќе се придржуат привремено и сите приватни осигурителни претпријатија додека не се донесе конечна одлука за провизионирањето.

III. Државниот завод за осигурање и реосигурање на сите приватни осигурителни претпријатија ќе им стави на располагање барем по еден примерок од штампаните Привремени провизиски напатствија.

IV. Непридржување на прописите од овие Напатствија ќе се смета за прекршување прописите за надзорот над осигурителните претпријатија, и за него строго ќе се казнуе.

ВП бр. 2341
12 декември 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовић, с. р.

112.

На основа чл. 22 на Уредбата за установување правата на пензија издава

ОБЈАСНУЕЊЕ

ПО ПРАШАЊЕТО ЗА ПРАВАТА НА ПЕНЗИЈА НА ФАМИЛИИТЕ НА ОНИЕ ЛИЦА КОИ ЗАГИНАЛЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈСКА ИЛИ СТРЕЛАНИ ПОРАДИ СОРАБОТУЕЊЕТО СО ОКУПАТОРОТ

I. Немат право на пензија фамилиите на оние лица кои загинале во борбата против Народно-ослободителната војска или се стрелани поради соработувањето со окупаторот. Исто така немаат право на пензија фамилиите на лица кои умреле а кои за време на окупацијата биле под оружје во служба на окупаторот и нивните помагачи, како и оние лица кои биле организатори, функционери и активни членови на квинслишките организации или како поединци се обележиле со таква работа. Сите тие лица по чл. 2 на Уредбата за установување правата на пензија не би имале право на лична пензија, па према тоа нивните фамилии не можат да имат право на фамилијарна пензија. Ама фамилиите на оние лица, кој биле во служба на окупаторот и неговите помагачи, но преминале кон Народно-ослободителната војска или ја помагале, како и оние лица кои во квинслишките организации биле привидно со цел да нанесат штета на окупаторот и нивните помагачи а подоцна преминале во Народно-ослободителната војска или ја помагале, имат право на фамилијарна пензија оти лицата од кои го изводат правото на пензија не го изгубиле правото на лична пензија по чл. 2 на Уредбата.

Во случај на издавање уверење на фамилиите за репулирање пензијата по чл. 2 на Уредбата народните одбори се должни да ги испитат чињениците и во уверењето да ги покажат како не би добиле пензија и лицата кои према предното не би имале право на пензија.

II. Во извесни случаи има темкотини за одредување фамилијарната пензија поради невозможност да се прибави званачен доказ за смртта на лицето на чија фамилија има да се одобри пензијата бидејќи да се тие лица одведени во затвор или концентра-

циони логор од страна на непријателот или нестана-
нале и досега не се јавиле, а по околностите како се
одведени или нестанаа може да се претпостави да
не се живи. Во такви случаи фамилијарната пензија
привремено ќе се одреди спрема податоците кои за
ова постојат или со јемство на сведоците на кои им
се тие чиници познати. Уверението кое го издават
сведоците мора да биде потврдено од народниот суд
или околинскиот односно реонскиот народен одбор.
Како ден на смртта ќе се земе оној ден за кој све-
доците можат да потврдат оти лицето го доживеало
после одведувањето, а ако тоа не можат да го пот-
врдат тогаш како ден на смртта ќе се земе денот на
одведувањето односно денот на нестанивањето. Лицата
на кои ќе им се на овој начин привремено одреди
фамилијарна пензија ќе бидат должни да се погрижат
за званичен доказ за смртта или да издејствуваат
судска одлука со која одведеното односно нестана-
лото лице се прогласуе за умрено, па таков доку-
мент да поднесат на органот кој ја одредил при-
временно пензијата. Надлежниот орган спрема тој
документ ќе донесе решение да се исплатуе при-
временно одредената пензија како стално. Привремено
одредената пензија може да се исплатуе најдоцна
до крај на јуни 1947 година.

III. По одредбите на ст. 2 чл. 10 на Уредбата
за установување правата на пензија фамилијарната
пензија не може да биде поголема од личната пен-
зија на лицето од кого фамилијата изводи право на
пензија. За нејзиното применување потребно е да се
пресмета колку би припаѓало на име на лична пен-
зија на умреното лице по прописите на Уредбата
и Правилникот поради упоредување со износот на
фамилијарната пензија која и припаѓа на фамили-
јата по скалата на ставот прв на чл. 10 на Уредбата.
Во износот на личната пензија по ставот втор се
пресметуе и фамилијарниот додаток од чл. 7 на
Уредбата кај што во фамилијата имаат деца саужи-
ваоци на фамилијарната пензија под 16 години од-
носно 23 години, без обзир на условите од чл. 7
ако вака пресметана лична пензија на умрениот би
износела повеќе од износот на фамилијарната пен-
зија по скалата на став прв чл. 10 на Уредбата, тогаш
фамилијарната пензија ќе се одреди во износот пред-
виден во скалата, а ако таа лична пензија би изно-
села помалу тогаш фамилијарната пензија ќе се од-
реди во износот на таа лична пензија.

II бр. 7087

8 февруари 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

113.

На основа чл. 18, а во врска со чл. 12 точ. 2)
Законот за удруженијата, зборовите и другите јавни
скупови, како се исполнети условите од чл. 13, 14 и
15 на Законот, по прашање обновата за работа на
Друштвото „Никола Тесла“ за унапредување науката
и техниката, Министерството за внатрешни работи
на Федеративна Народна Република Југославија до-
несуе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОБНОВАТА ЗА РАБОТА НА
ДРУШТВОТО „НИКОЛА ТЕСЛА“ ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НАУКАТА И ТЕХНИКАТА**

Спрема поднесената Програма и Правилата се
одобруе обновата за работа на Друштвото „Никола
Тесла“ за унапредување науката и техниката, со право
на работење на подручјето на Федеративна Народна
Република Југославија.

Ова Решение да се достави на инж. Славка Бож-
шан, првиот потписник на пријавата, на министер-
ствата за внатрешните работи на народните репу-
блики и на „Службениот лист“.

Такса од Дин. 30.— во таксени марки за ова ре-
шение е залепена и прописно поништена на прија-
вата.

Уз ова Решение да се достави на инж. Славка
Бокшан по еден примерок од Програмата и Прави-
лата на удружението сотова, да бидат снабдуени со
клаузула за одобрување.

Бр. 841

6 февруари 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,
Александар Ранковиќ, с. р.

114.

**ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО
ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РУ-
ДИТЕ НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА И ПОДРУЧНИТЕ
НАДЛЕШТВА, УСТАНОВИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА
БР. 5841 ОД 17 СЕПТЕМВРИ 1945 ГОДИНА**

Член 1

Во точката 2 на крајот се додава нов став кој
гласи:

Претпријатијата и имотите, кои на основа Од-
луката на Антифашисткото веќе на народното осло-
бодување на Југославија од 21 ноември 1944 година
бр. 26, пресудите и одлуките на домашните судови
или другите власти преминале и прејдуваат во др-
жавна своина, и кои како такви, во смисла на чл. 4
на поменатата Одлука, се најдуваат под Управа и
надгледане на Државната управа за народните
имоти, во поглед на спорови кои се однесуваат на
правна положба и своина на претпријатијата и имоти,
ќе ги застапуе Државната управа на народните
имоти, односно Земската управа на нарочните имоти
без обзир на тоа што Министерството на рудите на
Сојузната влада работно раководи со претпријатието
или со имотот, а во поглед на останалите спорови
остауе и натаму во важност застапувањето од страна
на ова Министерство.

Члан 2

Ова Дополнување на Напатствието влегуе во сила
кога ќе се објави во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија“.

О. бр. 106

31 јануари 1946 година

Белград

Министер на рударството,
Бане Андрејев, с. р.**ЗАПИСНИК**

**ОД I РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНОТО ВЕ-
КЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА,
ОДРЖАН НА 2 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА
ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Владимир Симић.

Секретар Воја Лековић.

Претседникот Владимир Симић го отвара I ре-
довен состанок на Сојузното веќе на Народната
скупштина во 17,30 сатот.

Пред преминувањето на дневен ред Претседникот
Владимир Симић го известуе Веќето да, со оглед
на новиот Устав и на одлуката од седничката сед-
ница на обата дома за претварање Уставотворната

скупштина во Народна скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, досегашното Претседништво смета да неговите функции како Претседништво на Сојузното веќе престанале и својот положај го става на располагање на Сојузното веќе.

По предлог на народниот пратеник др. Јерко Радмиловиќ Сојузното веќе едногласно одлучуе, оставката на Претседништвото да не се уважи, туку она во истиот состав да ги продолжи функциите, кои му биле поверени.

Претседникот Владимир Симиќ во име на Претседништвото благодари на Веќето на поверењето, кое им е одново укажано и изјавуе да Претседништвото својата должност ќе ја врши сообразно на Уставот и Пословникот.

Потоа се прејдуе на дневниот ред: утврдуење на дневниот ред.

Претседникот на Веќето Владимир Симиќ го предлага на Веќето следниот дневен ред:

- 1) Предлог на Претседништвото на Веќето да се во Законодавниот одбор бројот на членовите смали од 31 на 21;
- 2) Избор на Законодавниот одбор;
- 3) Избор на Одборот за привреден план и финансии;
- 4) Избор на Мандатниот и Имуитетниот одбор;
- 5) Избор на Административниот одбор; и
- 6) Избор на Одборот за молби и жалби.

Веќето едногласно го усвои предложениот дневен ред, па се прејде на првата точка: предлог на Претседништвото за смалуење бројот на членовите во законодавниот одбор.

Гласајќи со дигање рака, Веќето едногласно го усвои предлогот на Претседништвото, да се бројот на членовите во Законодавниот одбор смали од 31 на 21.

Потоа се прејдуе на втората, третата, четвртата, петата и шестата точка на дневниот ред: избор на постојаните одбори на Сојузното веќе.

Како во смисла на членот 9 Пословникот за секој одбор била поднесена само по една споразумна листа, кои листи на Веќето ги прочитал Народниот пратеник Гјуро Пунар, Веќето, гласајќи со дигање рака за секоја предложена кандидатска листа, едногласно ги избрало:

Во Законодавниот одбор: Моша Пијале, Владимира Симиќ, Милоша Миниќ, Радована Мијушковиќ, др. Милоша Московљевиќ, Михаила Гјуровиќ, Лајча Јарамазовиќ, Мехмеда Хоџа, др. Јерко Радмиловиќ, Ивана Гранѓа, Гјуро Салај, др. Ивана Карнер, Андра Бубањ, др. Макс Шнудерл, Матевжа Хаџе, Миха. Маринко, Сулејмана Филиповиќ, Месуда Хотиќ, др. Јакова Гргуриќ, Димитра Влахов и Свеѓара Вукмановиќ;

во Одборот за привреден план и финансии: Петра Стамболиќ, Живота Гјермановиќ, Добросав Томашевиќ, Петра Мундриќ, Голуба Поповиќ, Аќима Груловиќ, Филипа Лакуш, Душана Чалиќ, Тома Војковиќ, Албина Випотниќ, Јожа Јуранчиќ, Мустафа Виловиќ, Петра Војиновиќ, Љупча Арсов и Мирка Крчиќ;

во Мандатниот и Имуитетниот одбор: Јована Веселинов, Ратка Петровиќ, Пера Комадина, Вика Томшиќ, Илија Дошен, Богоја Фотев и Вељка Зековиќ;

во Административниот одбор: Дража Марковиќ, др. Александар Жижа, Мартина Сучиќ, др. Метода дини, Хамдија Кјемерлиќ, Тома Кутурац и Панта Милишиќ; и

во Одбор за молби и жалби: Мелентија Поповиќ, др. Александар Жижа, Мартина Сучиќ, др. Метода Никуж, Пера Гјукановиќ, Бориса Станковски и Мила Перуничиќ.

Претседникот соопштуе, да преку Президиумот на Народната скупштина се испратени на Сојузното веќе на решавање законски предлози и тоа:

предлог на Законот за привремено финансирање државните потреби, кој го поднел Министерот на финансии; и

предлогот на Законот за овластуење Владата на ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народната привреда, кој го поднела Владата на ФНРЈ.

Гласајќи со дигање рака Веќето едногласно ја усвои барањата хитност за обата овие законски предлози и ги испрати на Законодавниот одбор на претресуење.

Претседникот соопштуе да Президиумот на Народната скупштина закажал заедничка седница на обата дома денеска за 18,15 сатот со дневен ред: утврдуење дневниот ред.

Претседникот понатамо ги повикуе членовите на избраните одбори освем Законодавниот да останат после седницата во Скупштинската дворана и да се конституираат, а членовите на Законодавниот одбор ги повикуе да дојдат утре во 10 сатот на седница на која ќе се изврши конституисање и одмах ќе се земат во претресуење законските предлози кои се испратени на Законодавниот одбор.

Веќето едногласно го усвои од Претседникот предложениот дневен ред за идната седница, па Претседникот Владимир Симиќ ја заклучуе седницата во 17,47 сатот, а идната ја закажуе за понеделник, на 4 февруари 1946 година, во 16 сатот со дневен ред:

претрес предлогот на Законот за привременото финансирање на државните потреби; и

претрес предлогот на Законот за овластуење Владата на ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народната привреда.

2 февруари 1946 година
Белград

Секретар,
В. Лековиќ, с. р.

Претседник,
Владимир Симиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД РЕДОВЕН СОСТАНОК НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ,
ОДРЖАН НА 2 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА
ВО БЕЛГРАД

Претседавал Јосип Видмар.

Секретар Нинко Петровиќ.

Претседавајќиот Јосип Видмар ја отвара седницата во 17,30 сатот.

Во име на Претседништвото на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина Претседникот Јосип Видмар поднесуе оставка на Веќето на народите, со оглед на новиот Устав и одлуката за претварање Уставотворната скупштина во Народна скупштина.

На тоа народниот пратеник Милош Царевиќ предлага на Веќето на народите да Претседништвото на Скупштината на народите и натамо остане како Претседништво на Веќето на народите. Овој предлог на пратеникот Царевиќ Веќето на народите едногласно го усвои.

Претседникот Јосип Видмар по извршеното гласање објавуе да е старото Претседништво одново избрано.

По тоа Претседникот Видмар во име на Претседништвото му благодари на Веќето на народите на поверењето ветуејќи да Претседништвото како и досега ќе ја настави својата работа.

Пред преминуење на дневен ред Претседникот го соопштуе писмото на Министерот за финансии со кое го известуе Веќето на народите да го одре-



СЛУЖБЕН ЛИСТ
НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ОГЛАСНИ ДЕО

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА

Израда генералних пројеката за типове гредних друмских мостова од армираног бетона

Савезно Министарство грађевина расписало је општи натечај за израду генералних пројеката за типове гредних друмских мостова од армираног бетона отвора 10, 15 и 20 м. Рок предаје пројеката је 5 април 1946 године. Прва награда износи 27.000. дина, друга 20.250 — дина, а трећа 13.500. — дина. Поред награђених радова Министарство може да откупи и извршен број пројеката. Право учешћа на овом натечају имају сви грађани Федеративне Народне Републике Југославије, који нису судском одлуком изгубили грађанска права. — Оцењивачки одбор сачињавају: др. инж. Милутин Миланковић, професор Универзитета; др. инж. Јулије Хахамовић, инж. савезног Министарства грађевина; инж. Божићар Јудич, инжењер савезног Министарства грађевина. Услови се могу добити у Отсеку за мостове савезног Министарства грађевина, Масарикова улица број 2, Београд.

1232 2-2

СУДСКИ ОГЛАСИ

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Постављење скрбника

Извршним закључком овога суда од 7 децембра 1945 године одређена је Јелена Павлов из Београда, за скрбника отсутном Стевану Павлову, из Београда, са овлашћењем да може подићи из Градске народне штедионице заложене Стеванове ствари према заложници број 135488.

Број 6126/45. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 7 децембра 1945 године. 1425 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Амортизација заложница

Срески суд за II рејон града Београда у смислу Вактева Ерне Корен из Београда, улица Косовска број 49/II, а по тражењу поништаја исправа издаје следећи

о г л а с

Ерна Корен из Београда, улица Косовска број 49/II изгубила је две заложнице Градске народне штедионице гласеће и то:

Једна на женски тегет капут под бројем 142877 на динара 700. — и друга на златну гривну под бројем 74544 на динара 300. —.

Позива се сваки онај у чијем се притежавању ове заложнице налазе, да их достави овоме суду у року од три месеца с позивом на бр. овога суда. Исто тако, ако би ко имао какав приговор, дужан је да га у истом року поднесе овоме суду.

Ог бр. 1/46. — Од Среског суда за II рејон града Београда, 5 фебруара 1946 године. 1176 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Амортизација полисе

Срески суд за III рејон града Београда на предлог Радивоја и Цвете Кокић из Београда објављује да је изгубљена полиса осигурања живота код Београдске задруге у Београду, гласећа на име осигураника Радивоја и Цвете Кокић, које се уништај тражи, у главном следеће садржине:

Полиса број 10495 осигурања живота код Београдске задруге на суму од 50.000 Динара, на име Радивоја и Цвете Кокић.

Позива се сваки онај у чијим се рукама горња полиса налази да је у року од 2 месеца од дана објављивања овога огласа у „Службеном листу“ донесе суду, а други учесници имају право да у истом року ставе приговоре противу предлога поништаја изгубљене полисе, иначе ће суд по истеку овога рока исту огласити за поништену.

Р бр. 275/46. — Од Среског суда за III рејон града Београда, 13 фебруара 1946 године. 1461 1-1

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД

Протоколација ткачке радње Милана М. Илића

На основу овлашћења Извршног народног одбора града Београда Одељење за индустрију и занатство бр. 2023 од 5 фебруара 1946 године, отворио сам у Београду ткачку радњу, коју ћу водити под фирмом Милан М. Илић.

Радњу ћу сам потписивати и задуживати.

Ово објављујем на основу § 5 Трговачког закона. Окружни суд за град Београд тврди да је Милан М. Илић садржину овога огласа, који му је од стране суда прочитан, као и потпис на истом у свему за своје признао.

Такса у динара 148,50 + 20 динара у име судског доприноса наплаћена.

Посл. бр. 68/46. — Од Окружног суда за град Београд, 11 фебруара 1946 године. 1424 1-1

ОКРУЖНИ СУД ЗА ОКРУГ БЕОГРАДСКИ У БЕОГРАДУ

Регистрација Земљорадничке цигларско-препарске задруге с. о. ј. у Гроцкој

Окружни суд Округа београдског у Београду, на основу Закона о привредним задругама овим оглашује, да је својим закључком Р.бр. 402/46-2 од 4 фебруара 1946 године регистровао: Земљорадничку цигларско-препарску задругу с. о. ј. у Гроцкој на страни 374/III судског задружног регистра и потврдио правила на дан 4 фебруара 1946 године.

На оснивачкој скупштини од 18 августа 1945 године решено је, да се правила и рад региструју саобразно Закону о привредним задругама.

Фирма и седиште задруге: Земљорадничка цигларско-препарска задруга с. о. ј. у Гроцкој, Среза грочанског, Округа београдског, област задругана обухвата варошицу Гроцку.

Задатак је задруге:

1) да стручним поучавањем упозна своје чланове са модерном индустријом цигле, црепа и свих других сличних производа (керамике, грнчарства и т. д.);

2) да у циљу задружне цигларско-препарске производње, подигне задружну циглану, пећи, склоништа и остале инсталације;

3) да за своје потребе и потребе својих задругара набавља средства за рад, алатке, машине, сировине

вине и све друго што је потребно за извођење цигларско-црепарских послова;

4) да преузима све врсте цигларско-црепарских послова и да их изводи сама или уступа у појединачно извођење својим члановима;

5) да се стара да своје производе и производе својих задругара што пробитачније уновчи;

6) да дела у правцу опште-културног подизања и здравствено-социјалног васпитања и осигурања својих чланова и њихових породица;

7) да у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање прила на штедњу и под интерес улоге, како од својих чланова тако и од других улагача;

8) да врши продају цигларско-црепарских артикала као и набавку свих потребних средстава за производњу истих.

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом одговорношћу. Сваки члан одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Један удео износи 10.000.— динара, а сваки је задругар дужан да упише најмање један удео.

Задругу аступа Управни одбор, а фирму потписују два члана Управног одбора.

Чланови Управног одбора су:

Милорад Богојевић, Александар Михаиловић, Огњан Крстић, Миодраг Прокић и Живота Ковачевић.

Задруга траје неодређено време, а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Р.бр. 402/46-3. — Од Окружног суда Округа београдског у Београду, 4 фебруара 1946 године.

1293 1-1

СРЕСКИ СУД У ЖИТКОВЦУ

Конфискација имовине Станка Петровића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Станка Петровића, из Житковца, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 40/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 597 1-1

Конфискација имовине Милована Ђорђевића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Милована Ђорђевића, из Љулта, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 50/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 596 1-1

Конфискација имовине Божицара Станковића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Божицара Станковића, из Житковца, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 39/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 595 1-1

Конфискација имовине Миладина Јовановића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Миладина Јовановића, из Житковца, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Јављивања овог огласа пријаве суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 32/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 594 1-1

Конфискација имовине Александра Цветановића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Александра Цветановића, из Доње Пешчанице, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 36/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 593 1-1

Конфискација имовине Стојана Тодоровића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Стојана Тодоровића, из Гредетина, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 33/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 592 1-1

Конфискација имовине Драгомира Стевановића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Драгомира Стевановића, учитеља из Нозрине, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 37/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 591 1-1

Конфискација имовине Крсте Петровића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Крсте Петровића, трговца из Житковца, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 41/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 590 1-1

Конфискација имовине Момира Петковића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Момира Петковића, из Горњег Љубеша, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 48/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 589 1-1

Конфискација имовине Милена Милетића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Милена Милетића, из Лознаца, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 38/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 588 1-1

Конфискација имовине Добросави Живковића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Добросави Живковића, из Суповца, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 47/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године.

K 587 1-1

Конфискација имовине Владисава Милановића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Владисава Милановића, из Каменице, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 43/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 586 1-1

Конфискација имовине Живојина Ристића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Живојина Ристића, из Горњег Сухатна, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 35/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 585 1-1

Конфискација имовине Смиљка Станојевића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Смиљка Станојевића, из Дашнице, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 46/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 584 1-1

Конфискација имовине Светислава Милановића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Светислава Милановића, из Каменице, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 42/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 583 1-1

Конфискација имовине Милосава Ђорђевића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Милосава Ђорђевића, из Љупчана, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 49/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 582 1-1

Конфискација имовине Саве Ђорђевића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Саве Ђорђевића, из Лужана, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 45/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 581 1-1

Конфискација имовине Драже Петровића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Драже Петровића, из Доњег Љубеша, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 3/46. — Од Среског суда у Житковцу, 21 јануара 1946. K 580 1-1

Конфискација имовине Војислава Ђорђевића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Војислава Ђорђевића, из Лознаца, те стога позива по-

вериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 44/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 579 1-1

Конфискација имовине Боривоја Бојковића

Срески суд Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Боривоја Бојковића, из Гор. Сухотна, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 34/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 578 1-1

Конфискација имовине Драгомира Стаменковића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Драгомира Стаменковића из Ноздрине, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 5/46. — Од Среског суда у Житковцу, 12 јануара 1946 године. K 577 1-1

Конфискација имовине Љубомира Д. Благојевића

Срески суд у Житковцу одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Љубомира Д. Благојевића, из Лошике, те стога позива повериоце да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овом суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

И.бр. 12/46. — Од Среског суда у Житковцу, 16 јануара 1946 године. K 576 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ**Амортизације решења о помоћи**

Проглашава се за неважеће решење о помоћи број 84/45 издато од Комисије за додељивање помоћи Јелени Радосављевић, пензионерки из Крагујевца, улица Тополска број 62.

Р.бр. 2/46. — Од Среског суда за град Крагујевац, 14 јануара 1946 године. 1810 1-1

Проглашава се за неважеће решење о помоћи бр. 716 од 10 марта 1945 године издато од Комисије за додељивање помоћи Круни Лазаревић, пензионерки из Крагујевца, улица Гундулићева број 51.

Р.бр. 1-489/45. — Од Среског суда за град Крагујевац, 27 децембра 1945 године. 1721 1-1

Проглашава се за неважеће решење I рејона бр. 1091 од 15 марта 1945 године издато од Комисије за додељивање помоћи Марковић С. Љубомиру, пољопривредном референту из Крагујевца, улица Даничићева, број 72.

Бр. 45. — Од Среског суда за град Крагујевац, 27 децембра 1945 године. 1721 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ**Постављење скрбника**

Тужиља Љубица Нешић, из села Ристовца, поднела је Окружном суду у Врању, противу туженика Светислава Нешића, тужбу за развод брака.

По овој тужби одређено је рочиште за усмену расправу у овом суду на дан 19 фебруара 1946 године у 9 часова пре подне.

Пошто је боравиште туженог непознато, то му се ради заштите његових права поставља за скрбника Ристић Мирко, адвокат из Врања, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође на суд или именује пуномоћника.

Од Окружног суда у Врању, 24 јануара 1946 године. 4632 1-1

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД ВО СТРУМИЦА**Конфискација на имотот на Тушо Јарамов**

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и неговото аутентично толкување, се објавува извод од пресудата на Војниот суд при V армија — Скопје од 10 јули 1945 година, со која е осуден на конфискација на машините-влачарниците за памук заедно со зградата и 30.000 глоба Тушо Јарамов од гр. Струмица.

Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото аутентично толкување, се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето во „Службениот лист“ ги пријават на овој суд своите барања.

Бр. 137/45. — Од Струмичкиот Околиски народен суд. К. 598 1-1

Конфискација на имотот на Петар Иванов**„Јајчарот“**

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и неговото аутентично толкување, се објавува изводот од пресудата на Војниот суд на V армија — Скопје од 1 август 1945 година.

Петар Иванов Георгиев „Јајчарот“ од гр. Струмица се казнува со конфискација на недеклаираниите стоки и на 20.000 динари глоба.

Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото аутентично толкување, се канат сите кредитори на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на оваа објава во „Службениот лист“, ги пријават на овој суд своите барања.

Бр. 164/45. — Од Струмичкиот Околиски народен суд. К. 599 1-1

Конфискација на имотот на Георги Николов Ахтаров

Согласно чл. 15 од Законот за конфискација и неговото аутентично толкување, се објавува изводот од пресудата на Војниот суд на V армија со која е осуден на конфискација на недеклаираниите стоки, на 20.000 дин. глоба и 1 година лишење од слободата со присилна работа Георги Николов Ахтаров од гр. Струмица.

Согласно чл. 7 од цитираниот закон и неговото аутентично толкување, се канат сите кредитори на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на оваа објава во „Службениот лист“, ги пријават на овој суд своите барања.

Бр. 163/45. — Од струмичкиот Околиски народен суд. К. 600 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ**Регистрација Пекарске занатске набављачко-прерађивачке задруге с. о. ј. у Бујановцу**

Окружни суд у Врању, као регистарски, на основу § 9 Закона о привредним задругама објавува да је у задружни регистар суда уписана Пекарска занатска набављачко-прерађивачка задруга с.о.ј. у Бујановцу.

Правила задруге примљена су на оснивачкој скупштини 2 јануара 1946 године.

Задатак задруге је:

1) да заједничким средствима набавља, прерађује и изводи послове и предмете по струци хлебо-пекарског заната исклучиво радном снагом својих задругара;

2) да врши набавку потребних алата, стројева, материјала и сировина за израду хлебо-пекарског заната;

3) да потпомаже или сама образује течајеве за стручно и опште образование својих чланова и подмлатка на раду у задрузи у циљу усовршавања и напретка занатске привреде.

Задруга се оснива на уделима, а један удео износи 1.500 динара. Сваки члан задруге одговара за обавезе задругине десетороструким износом уписаних удела.

Задругу застапува Управни одбор, а фирму потпишују два члана Управног одбора. Чланови Управног одбора су: Аритон Јовић, Серафим Здравковић и Аксентије Ђикић, сви пекари из Бујановца.

Задруга траје неодредено време а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Фи. бр. 4/46. — Од Окружног суда у Врању, 28 јануара 1946 године. 3507 1-1

ОКРУЖНИ СУД У НОВОМ САДУ**Ликвидација Пештанске угарске трговачке банке д. д. у Новом Саду**

Окружни суд као регистарски суд у Новом Саду ставља до знања да је поводом молбе Боже Правице, управника Привредне банке Војводине из Новог Сада, који тражи да се у овосудском регистру убележи околност да се Пештанска угарска трговачка банка д. д. филијала у Новом Саду налази под ликвидацијом, да је именования постављен од стране Претседништва НСАП Војводине за ликвидатора и да се бришу из трговачког регистра сва лица која су убележена била са правом потписивања фирме, суд доноси ово

р е ш е њ е:

Сходно одлуци Привредног одељења Војне управе за Банат, Бачку и Барању бр. 67 од 1 јануара 1945 године и одлуци Одељења за финансије Претседништва НСАП Војводине бр. 28187 од 5 новембра 1945 године, са којима је одређена ликвидација Пештанске угарске трговачке банке д. д. филијале у Новом Саду и молитељ одређен за ликвидатора, те молбе горенаменованог, а на темељу чл. 3 Одлуке Претседништва АВНОЈ-а о укидању правних прописа који су у супротности са тековинама народноослободилачке борбе од 3 фебруара 1945 године, овај суд одређује, да се у овосудском трговачком регистру за друштвене фирме у свесци XII стр. 126 код убележене фирме Пештанска угарска трговачка банка д. д. филијала у Новом Саду убележи брисање досадашњег текста фирме и свих убележених прокура, те да је престало нивно право потписивања фирме, а место тога да се убележи ликвидација и упише текст фирме са додатком „под ликвидацијом“ као и то, да је цитираним одлуком Одељења за финансије Претседништва НСАП Војводине поверена ликвидација Божи Правици, управнику Привредне банке Војводине из Новог Сада.

Уједно се позивају сви повериоци Пештанске угарске трговачке банке филијале Нови Сад у ликвидацији, да у року од шест месеци по овој објави у „Службеном листу ДФЈ“ пријаве своја потраживања ликвидатору Божи Правици, управнику Привредне банке Војводине, Нови Сад.

Посл. бр. фи. 148/45. — Од Окружног суда у Новом Саду, 20 новембра 1945 године. 12851 1-1

СРЕСКИ СУД У СТАРОМ БЕЧЕЈУ**Проглашење умрлим Беле Кона**

У ванпарничној ствари Зоре Кон из Бачког Петровог Села, Срески народни суд донео је следеће

р е ш е њ е

Кон Бела бивши трговац из Бачког Петровог Села, који је рођен у Бачком Петровом Селу 17 јуна 1915 године од оца Кон Герзона и мајере Фишер Хилде проглашује се за умрлог и дан његове смрти установљава се 21 јануар 1943 године у 21 часа у Николајевскају.

Заинтересована лица имају право жалбе у року од тридесет дана рачунајући од дана када ово решење буде објављено у „Службеном листу Федеративне Народне Републике Југославије“.

Бр. Вп 2406 45. — Од Среског суда у Старом Бечеју, 14 јануара 1946 године. 2273 1-1

ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ**Постављење сирбника**

Окружни суд у Суботици у бракоразводној парници Пинтер Роке из Суботице кога заступа Селеа Јован, адвокат из Суботице, против Пинтер Јелене, рођене Беговић која је непознатог боравишта, ради развода брака, донео је по предлогу тужитеља следећи

з а к љ у ч а к

Како је тужена Пинтер Јелена рођена Беговић, непознатог боравишта, то је тужитељ учинио вероватним, те јој се поставља старатељ у особи Гетман Мирка, адвоката из Суботице који ће је у овој ствари заступати на њен трошак све дотле док се сама не пријави овом суду или сама не одреди свог заступника.

У овој ствари одређено је рочиште на дан 2 маја 1946 године у 9 сати пред овим судом, на које се тужени овим путем позива да приступи јер ће се у противном случају поступак водити са постављеним старатељем.

Бр. По 72/45. — Од Окружног суда у Суботици, 15 децембра 1945 године. 3688 1-1

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ**НЕГОТИНСКА ШТЕДИОНИЦА У ЛИКВИДАЦИЈИ
НЕГОТИН — КРАЈИНА**

Неготинска штедионица у ликвидацији, позива своје акционаре на своју 53-ћу редовну скупштину која ће се одржати на дан 26 марта 1946 године у 10 часова пре подне у канцеларијама штедионице, са овим дневним редом:

- 1) Избор три оверача записника, на основу чл. 48 правила;
- 2) Извештај Управног и Надзорног одбора, читање биланса и давање разрешнице истим одборима;
- 3) Извештај Ликвидационог одбора;
- 4) Избор (4) четири члана за Управни одбор;
- 5) Избор (3) три члана за Надзорни одбор;
- 6) Решавање буџета за 1946 годину;
- 7) Решавање о предлозима, које пет акционара буду поднели Управном одбору, на три дана пре скупштине.

На скупштини имају право учествовати сви акционари, који су своје акције закључно 23 марта 1946 године положили на признаницу у канцеларији штедионице.

Ако не буде довољан број основне главнице пријављен, држаће се друга скупштина после (10) десет дана, која ће решавати пуноважно означене предмете са оноликим бројем, колико их се буде пријавило.

Фебруара 1946 године

Неготин — Кр.

Управа.

4552 1-3

ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИСКО А. Д. ТИАД У ЧАЧКУ

Одржаће на дан 17 марта 1946 године у 10 часова пре подне у просторијама Трговачког удружења у Чачку своју прву редовну годишњу скупштину акционара са дневним редом:

- 1) отварање збора и бирање по два члана за оверу записника и бројање гласова;
- 2) извештај Управног одбора са закључним рачунима за 1945 годину;
- 3) извештај Надзорног одбора о раду у 1945 години;
- 4) давање разрешнице за рад у 1945 години Управном и Надзорном одбору;
- 5) решавање по предлозима Управног и Надзорног одбора као и појединих акционара ако буду поднели Управном одбору, предлоге најмање три дана пре скупштине.

6) измене и допуне друштвених правила;

7) бирање нових чланова и заменика Управног и Надзорног одбора у смислу члана 10 друштвених правила.

Позивају се акционари да изволе учествовати на овоме збору с тим да су дужни депоновати своје акције на друштвеној благајни у Чачку, Цветна ул. број 32 на пет дана пре збора, тј. најкасније до 12 марта 1946 године до 18 часова. Уједно ће сваки акционар поднети уверење надлежне власти да није лишен активног и пасивног права у друштвеним организацијама, а у вези расписа Министарства трговине и снабдевања Србије, Трговачко одељење III број 29171/45.

12 фебруара 1946 године

Чачак

1415 1-3

Управни одбор

**ОКРУЖНА ГОСТИОНИЧАРСКА ПРЕРАЂ. НАБАВЉ.
ЗАДРУГА С. О. Ј. У ВАЉЕВУ**

Одржаће на дан 14 марта 1946 године у 10 часова у Гранд хотелу у Ваљеву своју I редовну годишњу скупштину са овим дневним редом:

- 1) отварање скупштине и поздрав гостима;
- 2) конституисање скупштине, избор претседника и секретара скупштине, 2 оверача скупштинског записника и 2 члана за бројање гласова;
- 3) извештај Управног одбора, благајника и Надзорног одбора;
- 4) давање разрешнице Управном и Надзорном бору за рад и рачуне од оснивања до конца 1945 године;
- 5) одлука скупштине: а) о продужењу рада, б) о обустави рада;
- 6) избор нове Управе и овлашћење, за случај под а); избор ликвидационог одбора и начин, за случај под б);
- 7) питања и предлози.

Фебруара 1946 године

у Ваљеву

1378 1-3

Управа

ТРГОВИНА А. Д. ШАБАЦ

Одржаће на дан 24 марта 1946 године у 10 часова пре подне редован годишњи збор акционара у сали Дома културе у Шапцу са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође и два бројача гласова, који ће истовремено бити оверачи записника;
- 2) извештај о раду Управног и Надзорног одбора у протеклој години;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
- 4) предлог о ликвидацији друштва, евентуалан избор ликвидационог одбора или новог Управног и Надзорног одбора;
- 5) Евентуалие.

Акционари су дужни депоновати своје акције (признанице о уплаћеним акцијама) најкасније три дана пре одржања збора на друштвеној благајни. Исто тако сваки акционар је дужан донети потврду од свога месног народног одбора да није лишен активног и пасивног бирачког права.

1456 1-3

Управа

СРПСКА НАРОДНА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. ЗЕМУН

Одржаће XXXIX редовну главну скупштину у недељу 17 марта 1946 године у 10 часова пре подне у заводским просторијама Пашићев трг бр. 12, са овим дневним редом:

- 1) оверовљење присутних акционара и избор двојице за оверовљење скупштинског записника;

2) извештај Управног одбора о раду Штеднионице и полагање рачуна за 1945 годину;

3) извештај Надзорног одбора;

4) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;

5) евентуални предлози у смислу чл. 31 друштвених правила.

Акционари који желе присуствовати на главној скупштини морају своје акције депоновати на заводској благајни најкасније 3 дана пре главне скупштине. Потврда о положеним акцијама важи као улазница на скупштину,
1438 1-1

Управа

СЕВЕР И КОМПАНИЈА А. Д. БЕОГРАД

Север и Комп. а. д. у Београду позива своје акционаре на ванредни збор који ће се одржати на дан 27 фебруара 1946 године у 15 часова у друштвеним просторијама, Београд, Булевар Црвене армије 156, са следећим дневним редом:

1) конституисање збора;

2) бирање по два члана за овераче записника и бројаче гласова;

3) извештај Управног одбора са закључним рачунима за 1945 годину;

4) извештај Надзорног одбора за 1945 годину;

5) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;

6) случајности, предлози (који морају бити поднесени најмање три дана пре збора).
1516 1-3

Управа

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ

РАЧУН број 2130 од 16 новембра 1945 године издат од Дома ваздухопловства у Земуну на динара 45.334.84 изгубљен је и оглашава се за неважећим. — Бр. 2130/45. — Од Финансиског одељења Команде ваздухопловства.
9127 2-3

ПЕЧАТ Основне школе у Пређини оглашава се неважећим.
11700 1-1

ЗАДРУЖНЕ КАРТЕ чланску и карте за снабдевање издате од Задруге II рејона изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Милан Ераковић, Београд.
913 1-1

ПРИЈАВУ СТАНА издату од II рејона изгубио сам и оглашавам је неважећим. — Милан Ераковић, Београд.
910 1-1

БОН за бон изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Милан Ераковић, Београд.
914 1-1

ЛИЧНА КАРТА на име Милана Ераковића п. Стевана, бравара издата од Команде града Београда улица Старице Њозака бр. 19 рејон II Београд оглашава не неважећим.
911 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање, КАРТУ за огрез, КАРТУ Г, ДОПУНСКУ КАРТУ Р-1 и БОН за гас II-1 изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Милан Ераковић, Београд.
912 1-1

УВЕРЕЊЕ о демобилизацији бр. 2363/45 од 9 октобра 1945 године оглашавам неважећим. — Видоје Живковић, Кијево.
836 1-1

ДОЗВОЛУ за ношење пушке двоцевке издату од Отсека унутрашњих послова — Уб Рег. бр. 166/45 оглашавам неважећим. — Витомир Максимовић, Каленић, Срем тамнавски, з п. Лајковац.
9137 1-1

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном испиту из 1940/41 издато у VI мушкој гимназији — Београд — септембра 1941 године оглашавам неважећим. — Љубо Семиз.
1432 1-1

РАЧУН издат од фирме „Каучук“ — Тодоровић — Краља Милана бр. 19 на динара 28.050. — оглашава се неважећим. — Из Интендантуре I армије благајна Ниш.
1448 1-1

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА и разне ствари разнесене и нестале за време рата оглашава неважећим. — Маг. фарм. Едуард Флајшман, апотекар, Београд.
1430 1-1

СПРОВОДНИЦУ сер. 4954 1. 47/21-V-45 на 2000 кг. квасца издату од Извршног народног одбора-Отсек градске трошарине на Чукарици, гласећу на Задружни савез Нови Сад оглашавамо неважећим. — Државна фабрика шећера на Чукарици.
1441 1-1

СПРОВОДНИЦУ сер. 4954 1. 59/24-V-45 на 3000 кг. квасца издату од Извршног народног одбора-Отсек градске трошарине на Чукарици, гласећу на Задружни савез Нови Сад оглашавамо неважећим. — Државна фабрика шећера на Чукарици.
1441а 1-1

СПРОВОДНИЦУ сер. 4954 1. 100/6-VI-45 на 1.050 кг. квасца издату од Извршног народног одбора-Отсек градске трошарине на Чукарици, гласећу на Набављачку задругу трговаца Петровград оглашавамо неважећим. — Државна фабрика шећера на Чукарици.
1441б 1-1

СПРОВОДНИЦУ сер. 4991 1. 43/3-VIII-45, на 3.045 кг. квасца издату од Извршног народног одбора Отсек градске трошарине на Чукарици, гласећу на Задружни савез Нови Сад оглашавамо неважећим. — Државна фабрика шећера на Чукарици.
1441в 1-1

СПРОВОДНИЦУ сер. 4997 1. 32/28-VIII-45 на 907.50 кг. квасца издату од Извршног народног одбора Отсек градске трошарине на Чукарици, гласећу на име разних странака оглашавамо неважећим. — Државна фабрика шећера на Чукарици.
1441г 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 794691 и УВЕРЕЊЕ о демобилизацији бр. 883 изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Божа Кларић, Нови Сад, Темеринска
1107 1-1

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 222068 Зољ Х. Алије, оглашава се неважећим.
486 1-1

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 219770 Субашић О. Арифа, оглашава се неважећим.
486 1-1

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 219344 Бекића Ј. Јуре, оглашава се неважећим.
486 1-1

УВЕРЕЊЕ о демобилизацији под бр. 10 издато од Лесковачког војног округа 12 јула 1945 године оглашавам неважећим. — Живојин Благојевић.
4299 1-1

ОБЈАВУ о демобилизацији из позадинске службе Јагодинског подручја бр. 633/45 оглашавам неважећим. — Радован С. Васић, село Кочино, Јагодина.
4285 1-1

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ број 432914 на име Јанковић (Сава) Светозара, бр. 433185 Зек Иска и бр. 432124 Антић Милоша изгубљене су и оглашавају се неважећим.
1418 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 686305 издата на име Куцлер Фани изгубљена је и оглашава се неважећим.
117 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 494036 издата на име Јурићев Шиме Шимин изгубљена је и оглашава се неважећим.
12729 1-1

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 86959 оглашавам неважећим. — Бошко Бојић, поручник.
11343 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 230387/45 оглашавам неважећим. — Божидар Н. Благојевић.
11148 1-1

- ВОЈНЕ ИСПРАВЕ Навијалић Мате Мијо, Грубић Стевана Милева и Карабалић Мате Јозо оглашавају се неважећим. 11354 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. серије: 744423 и УВЕРЕЊЕ о демобилизацији оглашавам неважећим. — Богдан М. Савин. 11510 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. серије: 746810 оглашавам неважећим. — Радован К. Синђелић. 11510 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 12946 издата мл. воднику Сиротић Марјану оглашава се неважећим. 7339 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 512961 оглашавам неважећим. — Сретен Влаховић. 8430 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 75728 издата на име Зебеч Јосип изгубљена је и оглашава се неважећим. 10286 1-1
- УВЕРЕЊЕ Војне болнице Крагујевачке војне области бр. 3 Младеновац бр. 2598 од 11 јуна 1945 године изгубио сам, те га оглашавам неважећим. — Цветан Сотира Живковић, из Пирота. 12529 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 205322 на име Милошевић Драгољуба оглашава се неважећим. 13015 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 237409 на име Поглајен Јаков изгубљена је и оглашава се неважећим. 416 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 491260 издата на име Босацац Јове изгубљена је и оглашава се неважећим. 13284 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 20045 и УВЕРЕЊЕ ордена за храброст бр. 302 оглашавам неважећим. — Поручник Зорић Лука. 10951 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 300116 издата на име Шимуновић Антуна (Винка), оглашава се неважећим. 6909 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 313577 издата на име Мишић Тодора Илија изгубљена је и оглашава се неважећим. 13300 1-1
- ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ издату од Команде Пожаревачког подручја оглашавам неважећим. — Божидар И. Стевић. 13220 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 640836 издата на име Ралошевић (Антуна) Јосипа изгубљена је и оглашава се неважећим. 13463 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ о ограничењу способности број 2449 од 6 октобра 1945 године оглашавам неважећим. — Станковић Радослав из Пепељевца. 13538 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 117556 и УВЕРЕЊЕ о служењу у војсци бр. 1597/31 од 1 децембра 1945 године оглашавам неважећим. — Богосављевић Живорад, Рибаре, пошта Рибарска Бања. 1087 1-1
- УВЕРЕЊЕ Пиротског мобилног одељка бр. 476 од 28 марта 1945 године издато Манчићу Душану из Ротуше изгубљено је и оглашава се неважећим. 1370 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА број 390920 издата на име Кољеновић Маза Арслан изгубљена је и оглашава се неважећим. — Кољеновић Арслан. 2 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 53930 издата на име Будаквић Милош изгубљена је и оглашава се неважећим. 1303 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 60327 издата на име Лончарски Свега изгубљена је и оглашава се неважећим. 1306а 1-1
- ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ и ОДЛУКУ о проценту неспособности издате ми од Инвалидског отсека Команде Крагујевачког војног подручја, оглашавам неважећим. — Родољуб Исаковић, лични инвалид из Лацова. 1621 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 16186 издата на име Кирћански Боровоја, изгубљена је и оглашава се неважећим. 357 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 339391 издата на име Лазара Ђорђевић Николовског, изгубљена је и оглашава се неважећим. 25 1-1
- ВОЈНА ОБЈАВА Серија „А“ број 47092 издата на име Зорчић Зоран изгубљена је и оглашава се неважећим. 96 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 457884 издата на име Ђеранић Богдана Владимир изгубљена је и оглашава се неважећим. 833 1-1
- ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Анђелић Радовановог Благоја и Ђуровић Радосава Марија, изгубљене су и оглашавају се неважећим. 260 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ, УВЕРЕЊЕ о неспособности бр. 662 од 15 августа 1945 године и ОБЈАВУ о отпustu из војске оглашавам неважећим. — Живомир Николић, Лужане, Срез моравски. 244 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 331591 на име Фарид Сулејман Саид, оглашавам неважећим. — Петар Блажевски, Трстеник. 4295 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 463580, оглашавам неважећим. — Простран Владе, Сињ. 4294 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 463920, оглашавам неважећим. — Бригљевић Стјепан, Сињ. 4293 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 64676, оглашавам неважећим. — Симић Загорка, болничарка, Ваљево. 4292 1-1
- ВОЈНУ ОБЈАВУ бр. 187/45 и ВОЈНУ БУКВИЦУ курира војне поште изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Чела Ристић, пиљар, Параћин. 1023 1-1
- ПИЉАРСКО ПРАВО бр. 11292 изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Чела Ристић, пиљар, Параћин. 1023а 1-1
- ИСПЛАТНУ ОДЛУКУ за примање инвалидске помоћи издату од Команде тузланског војног подручја под бројем 4447/45 од 20 октобра 1945 изгубио сам па је оглашавам неважећим. — Мухић Мустафа. 1302 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећим. — Косара Јовановић, Ниш. 3392 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном VI разреду гимназије у Аранђеловцу, из школске 1939/40, оглашавам неважећим. — Живадиновић Миодраг, ваздухопловни метеоролог, Аранђеловац. 3330 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ бр. 320, оглашавам неважећим. — Живка Губин, домаћица, Пожаревац, Ломина 10. 3339 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Отсека унутрашњих полова под бр. 7274 од 14 децембра 1945 године оглашавам неважећим. — Мартић Обрадин, из Чакље, Бајина Башта. 3388 1-1
- СТОЧНИ ПАСОШ оглашавам неважећим. — Сабо Ференц, Стара Козјика, Прибићевићев друм 80. 3335 1-1
- КЊИГУ ДОМАЋИНСТВА К. бр. 306 оглашавам неважећим. — Домановић Јелена, Крагујевац. 3380 1-1
- КАРТУ ДОМАЋИНСТВА К. бр. 8171, оглашавам неважећим. — Пауновић Милош, Крагујевац. 3379 1-1
- ОБЈАВУ Јагодинског војног подручја бр. 298 од 11 априла 1945 године о привременом отсуству из радничког батаљона оглашавам неважећим. — Миодраг Томић, село Праћина — Јагодина. 3378 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 22704/45, оглашавам неважећом. — Славка Цековић, Ниш. 3376 1-1

ОБЈАВУ бр. 2513 издату од Градског одбора, оглашавам неважећом. — Адил Паша Махмуд, Охрид. 3375 1-1

ЛИСТУ ЗА ДОМАЋИНСТВО К. бр. 3697, оглашавам неважећом. — Аранђел Михајловић, Крагујевац. 3374 1-1

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО бр. 25633, оглашавам неважећом. — Продановић Јован, Крагујевац. 3373 1-1

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато јуна 1945 године о положеном вишем течајном испиту оглашавам неважећом. — Анђелија Петровић, Крагујевац. 3372 1-1

ДОМАЋИНСКУ ЛИСТУ број 2700 оглашавам неважећом. — Ивка Филиповић, Крагујевац. 3371 1-1

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ број 22712 оглашавам неважећом. — Љубица Марковић, Крагујевац. 3369 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ђока Владисављевић, државна болница, Ниш. 3367 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ, ЧЛАНСКУ КАРТУ УСАОЈ, УВЕРЕЊЕ и КУПОН за сачун оглашавам неважећом. — Десанка Ивановић, Ниш, Принца Павла 7. 3365 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 275 издату од Месног народног одбора у Скобаљу, оглашавам неважећом. — Ранко Пантћ, Осиповица — Скобаљ, Мала Крсна. 3364 1-1

ГРАЂАНСКУ ИСПРАВУ бр. 102/45 од 23 фебруара 1945 године издату од Среског народног одбора у Ужицу оглашавам неважећом. — Божидар Пауповић, земљорадник из Дрежника, Ужице. 3363 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 278 оглашавам неважећом. — Николић Драгослав, Ђуприја, Косовска 47. 3157 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 203 оглашавам неважећом. — Андрејевић Милосава, Бопско — Ђуприја. 3155 1-1

ОРУЖНИ ЛИСТ ловачке пушке издат од Среског народног одбора у Ваљево бр. 117/1945 г. изгубио сам и оглашавам га неважећом. — Светислав Ерић, Бранковина. 1943 1-1

ОРУЖНИ ЛИСТ ловачке пушке издат од Среског народног одбора у Ваљево бр. 85 изгубио сам и оглашавам га неважећом. — Светомир Мишовић, Ваљево. 1944 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора у Подујеву под бр. 96 од 3 октобра 1945 године изгубио сам, те је оглашавам неважећом. — Мухарем Љатићи, земљоделец из Подујева. 1704 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора у Параћину под бројем 4842 оглашавам неважећом. — Љубица Бранковић, Маршала Стаљина 13, Параћин. 1806 1-1

ЛОВАЧКУ ДОЗВОЛУ бр. 29 оглашавам неважећом. — Тома Стевановић, Доњи Барбеш, Срез заплански. 1901 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ, ИЗБЕГЛИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, РЕШЕЊЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ПОМОЋИ и ПОТВРДУ о подношењу пријаве ратне штете оглашавам неважећом. — Костадинка Ранђеловић, Горње Власе, Срез заплански. 2744 1-1

ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, 2 УВЕРЕЊА о колонацији ОНО — Госпић и КНО — Бриње и ОРУЖНИ ЛИСТ — оглашавам неважећом. — Јован Орлић, Бачки Брестовац. 12354 1-1

ЛИЧНЕ КАРТЕ издате од Среског суда у Варварину, једну ТАПИЈУ, једну ПРЕСУДУ и ПОТВРДУ О РАТНОЈ ШТЕТИ изгубио сам и оглашавам их неважећом. — Љубомир Марковић, село Доњи Катун — Варварин. 10921 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ моју и ЛЕГИТИМАЦИЈУ моје жене Живке издате од Среског одбора у Житковцу 1945 године оглашавам неважећом. — Драгољуб Ранђеловић, Прћиловица, Срез моравски. 1931 1-1

ШОФЕРСКУ ИСПРАВУ бр. 1120 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Гарчев Иван, шофер, Светозара Милетића 58. 1976 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Војне станице у Дебељачи под бројем 041/45 оглашавам неважећом. — Олах Јулијана, Дебељача. 9500 1-1

ОБЈАВУ бр. 2194 о отпусту из I радног батаљона крушевачког подручја изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Вељковић Ж. Милија, из Рашевце, Срез темнишки. 2222 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора у Радницима изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Благоје Д. Николић, земљорадник из села Радници, Срез подунавски, Смедерево. 3205 1-1

СВЕДОЧАНСТВО о положеном вишем течајном испиту издато од Реалне гимназије у Смедеревској Паланци под бр. 64 од 9 октобра 1943 године, оглашавам неважећом, јер је изгубљено. — Слободан Димитријевић, Месковац, Црнога Марка 7. 2387 1-3

ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 947/1945 издата од Месног народног одбора Уздин, на име Војводицан Адама оглашава се неважећом. — Војводицан Адам, из Уздина. 2254 1-1

ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО II свршеног и III не-свршеног разреда гимназије у Алексинцу оглашавам неважећом. — Ђорђе Т. Тодоровић, ђак III разреда гимназије из Алексинца, Кнез Арсенова број 29. 13010 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора — Отсека унутрашњих послова у Подујеву бр. 298 од 1 октобра 1945 године, изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Ненад Р. Лекић, фотограф, из Подујева. 11956 1-1

СВЕДОЧАНСТВО на име Милана Милошевића из Ниша о свршеном I разреду I мушке гимназије оглашава се неважећом. 4961 1-1

КУПОНСКУ КЊИЖИЦУ бр. 12587 оглашавам неважећом. — Вулетћ Милева, Крагујевац. 3740 1-1

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО К. бр. 1732 оглашавам неважећом. — Обрадовић Владанка, Крагујевац. 3741 1-1

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО бр. 249 оглашавам неважећом. — Тадија Вукашиновић, Крагујевац. 3742 1-1

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 8018 оглашавам неважећом. — Србислав Оташевић, Крагујевац. 3743 1-1

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 9750 оглашавам неважећом. — Шегерец Фрањо, Ком. позад. 23 удар. дивизије. 3745 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 10960 оглашавам неважећом. — Милка Јовановић, Крагујевац. 3737 1-1

ТЕКСТИЛНУ КАРТУ бр. 17095 оглашавам неважећом. — Милојевић Миодраг, Крагујевац. 3738 1-1

КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО бр. 7799 оглашавам неважећом. — Маринковић Милица, Крагујевац. 3739 1-1

дил за свој повереник др. Обрена Благојевић, народниот пратеник и помокјник на Министерот за финансите, кој ќе дава потребни објаснуења по повод на законските предлози кои ќе се претресуат на седниците во Векјето на народите.

Претседникот Видмар понатамо соопштуе да Претседникот на владата ФНРЈ преку Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ испратил на Векјето на народите за решавање предлог на Законот за образување Комитет за аграрна реформа и колонијација. По истиот пат доставил на решавање на Векјето на народите Министерот за финансите предлог на Законот за заштита југословенскиот имот, правата и интересите во иностранство. За обата законски предлози е побарана хитност. Кога Векјето на народите ја примило хитноста, Претседникот објавуе да овие законски предлози одмах ќе ги испрати на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии штом ќе бидат избрани, одредуејќи им рок 4 февруари 1946 година до кога треба да поднесат одборски извештаи на Векјето на народите.

По предлогот на Претседникот Векјето на народите одобрило осмодневно отсуство на народниот пратеник Тома Чиковић.

Сите прочитани молби и жалби ќе бидат испратени на Одборот за молби и жалби.

Претседникот Видмар предлага на Векјето на народите дневен ред:

Избор постојаните одбори на Векјето на народите. Усвајајќи го предложениот дневен ред и предлогот на Претседникот да се при Законодавниот одбор, кој довогја на место Уставотворниот одбор, смали бројот на членовите на 21, Векјето на народите пристапуе за избор на одборите.

На предлог др. Симиша Станковић, а по претходниот споразум на претставниците на секциите на Клубот на Народниот фронт на Народната скупштина, Векјето на народите едногласно ја усвои предложената листа, па ги избира за членови на Законодавниот одбор народните пратеници: Драгољуба Илић, Добривоја Радосављевић, Милана Поповић, Нинка Петровић, Милоша Царевеић, др. Душана браќић, Мустафа Хоџа, др. Симиша Станковић, Божицара Масларић, Јоза Миливојевић, Богдана Орешчанеић, др. Хинка Кризман, др. Јосипа Хрнчевић, Јосипа Рус, Срејќа Жумер, Тона Хафнер, Рата Дугоњић, др. Бранка Чубриловић, Михајла Апостолски, Панка Брашнаров и Митра Бакић.

На предлог на народниот пратеник Нинка Павеић Векјето на народите ги избира за членови на Одборот за привреден план и финансии народните пратеници: Радомира Тодоровић, Митра Митровић, Алекса Томић, Александра Стојановић, Војислава Царић, Али Шукри, Ивана Гошњак, Анка Берус, Ивана Турковић, Јосипа Рерас, Бена Котник, Хасана Бркић, Радета Хамовић, Веселинка Малинска и др. Обрена Благојевић.

На предлог на народниот пратеник Добривоје Радосављевић Векјето на народите ги избира за членови на Мандатниот и Имунитетскиот одбор: Алекса Томић, Јована Јегдић, Душана Ркман, Бојана Полак, Анта Бабић, Никола Мартиновски и Сава Оровић.

На предлог на народниот пратеник Франца Лубеј за членови на Административниот одбор Векјето на народите ги избира народните пратеници: Милана Смиљанић, Луба Момчиловић, Фрања Борић, Влада Амброжић, Шефкета Маглајић, Ѓеорѓија Гаврилевски и Крста Попивоца.

На предлог др. Јосипа Хрнчевић за членови на Одборот за молби и жалби Векјето на народите ги избира народните пратеници: др. Милорада Влајковић, Штеи Пад, Мата Кршула, Пепица Кардељ, Зора Николић, Абдураима Мемед и Марка Вујакић.

По тоа Претседникот Јосип Видмар соопштуе на Векјето на народите да Президиумот на Народната

скупштина ФНРЈ повикал заседничка седница на обата дома за 2 февруари 1946 година по заклучуењето на седницата на обата Векја, со дневен ред: Утврдуење дневниот ред.

Претседникот Јосип Видмар со одобруење на Векјето, ја заклучуе седницата во 13 сатог со гоа, да идната ќе биде закажана писмено за понеделник на 4 февруари 1946 година.

2 февруари 1946 година

Белград

Секретар,
Јоза Милојевић, с. р.

Претседник,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД И РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ, ОДРЖАН НА 4 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседник Владимир Симић.

Секретар Стеван Јовичић.

Претседникот Владимир Симић го отвара II редовен состанок во 16,30 сатог.

Прочитаниот записник од I редовен состанок Векјето го прима без забелешка.

Се прима на знаење извештајот за конституирање Административниот одбор, Одборот за молби и жалби, Мандатниот и Имунитетниот одбор, Одборот за привреден план и финансии и Законодавниот одбор.

Сите прочитани молби и жалби се испраќајат на Одборот за молби и жалби.

Векјето одобруе два дена отсуство поради болест на народниот пратеник Душана Новачков.

Претседникот соопштуе да Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии поднеле на Векјето свои извештаи за предлогот на Законот за привременото финансирање на државните потреби и за предлогот на Законот за овластуење Владата на ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата на народната привреда. Овие извештаји се штампани, разделени на народните пратеници и ставени на дневен ред за денешната седница како хитни.

На предлог на Претседникот а во смисла членот 44 Пословникот, Векјето едногласно одлучуе за обата законски предлози, кои се дневен ред, да се установи скратена постапка.

Се преминуе на првата точка на дневниот ред: претресуење предлогот на Законот за привремено финансирање на државните потреби.

Кога известителот Петар Стамболић го прочита и образложи извештајот на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии, се пристапуе на гласање во целост.

По извршеното поименично гласање претседникот Владимир Симић објавуе да гласале сосема 272 народни пратеници и сите гласале „за“, со што Предлогот на Законот за привремено финансирање на државните потреби во Сојузното Векје е конечно усвоен, па во смисла на членот 63 Уставот и членот 50 Пословникот ќе биде испратен на Векјето на народите на решавање.

Се преминуе на втората точка од дневниот ред: претресуење предлогот на Законот за овластуење Владата на ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народната привреда.

Известителот Јерко Радмиловић го прочитал извештајот на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии за овој законски предлог.

Претседникот на Векјето Владимир Симић го соопштуе предлогот на народниот пратеник Милија Радвановић и 23 другари со кој предложујат да за законскиот предлог за кој е усвоено скратена постапка може да се гласа и со акламација, ако тоа Векјето усвои.

Претседникот го става овој предлог на гласање, кој Векјето едногласно го усвоји.

По ова Векјето едногласно го усвоји во целост со акламација, гласајќи со дигање рака предлогот на Законот за овластување владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народната правда и Претседникот објавува да и овој законски предлог во смисла на членот 63 Уставот и членот 50 на Пословникот ќе биде испратен на Векјето на народите на решување.

По ова Претседникот Владимир Симић ја заклучува седницата во 17,20 сатот и ги повикува народните пратеници да останат во скупштинската зграда оти мисли да во рок од половина сат ќе биде друга седница на Сојузното векје.

4 февруари 1946 година
Белград

Секретар,
Стеван Јовичић, с. р.

Претседник,
Владимир Симић, с. р.

ЗАПИСНИК

ОД П РЕДОВЕН СОСТАНОК НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ,
ОДРЖАН НА 4 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА
ВО БЕЛГРАД

Претседавал Јосип Видмар.

Секретар Нинко Петровић.

Претседникот Јосип Видмар ја отвара седницата во 16,30 сатот.

Прочитаниот записник од I редовен состанок на Векјето на народите Векјето го прима без забелешки.

Претседникот ги соопштува на Векјето на народите доставените извештаи на постојаните одбори за конституисање.

Законодавниот одбор известува да го избрал за Претседник Божицара Масларџић, за потпретседник др. Хинка Крижан и за секретар др. Душана Браћић.

Одборот за привреден план и финансии избрал за претседник др. Обрена Благојевић, за потпретседник Ивана Гошњак и за секретар Раде Хамовић.

Административниот одбор известува да избрал за себе за претседник Милана Смиљанић, за потпретседник Шефкета Маглајлић и за секретар Крста Попивоца.

Мандатниот и Имунитетскиот одбор известува да избрал за себе за Претседник Алекса Томић, за потпретседник Сава Оровић и за секретар Јована Јегдић.

Одборот за молби и жалби известува да избрал за себе за претседник Марка Вујачића, за потпретседник Пепица Кардељ и за секретар др. Милорада Влајковић.

Се преминува на дневен ред: претресување на извештајот на Законодавниот одбор за предлог на Законот за образување Комитет за аграрна реформа и колонизација и претресување извештајот на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии за предлогот на Законот за заштита Југословенскиот имот, правата и интересите во иностранство.

Кога известителот на Законодавниот одбор Јоза Миливојевић го прочитал одборскиот извештај за предлогот на Законот за образување Комитет за аграрна реформа и колонизација, а како никој не се јавил за дискусија во начело по овој законски предлог, Претседникот Јосип Видмар го става предлогот на

Законот на гласање во начело. Векјето на народите едногласно го примило предложениот закон во начело. Во дискусијата за поединостите такугјере никој не се јавил за збор, па Векјето на народите гласајќи со дигање рака едногласно го усвоило извештајот на Законодавниот одбор и членовите 1, 2, 3 и 4 на овој Законски предлог онака како законодавниот одбор ги доставил.

Гласајќи во целост поименично гласаат 184 пратеника. Отсатни биле 41.

Претседникот Јосип Видмар објавува да е Законот за образување Комисија за аграрна реформа и колонизација усвоен со сите измени и дополнувања направени од страна на Законодавниот одбор.

Пред прејдување на втората точка од дневниот ред народниот пратеник дон Анте Салаџан упозорува да се постапи по Пословникот према сите оние народни пратеници кои се отсатни, а за това немале одобрение од Векјето на народите.

Претседникот на това изјавува да води сметка за примена на Пословникот.

По тоа се прејдува на втората точка од дневниот ред: претресување на извештајот на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии за предлогот на Законот за заштита југословенскиот имот, правата и интересите во иностранство.

Кога известителот на обата одбора Јоза Миливојевић го прочитал извештајот, а како немало пријавени говорници во начелната дискусија, Векјето на народите едногласно го усвоило предлогот на Законот во начело.

На почетокот за дискусијата во поединостите др. Обрен Благојевић како застапник на Министерот за финансии поднесува на Векјето на народите амандман на Министерот за финансии уз членот 2 на овој законски предлог, а кој гласи: „Во надлежност на Уредот за заштита југословенскиот имот во иностранство спаѓа, покрај средствата поброени во ставот прв на овој член, уште и:

1) имотот, имотните права и интереси на лицата од ставот 2 на овој член кои проистекнале од нивната дејност во иностранство со средствата од ставот прв на овој член;

2) имотот, имотните права и интереси на сите други лица кои проистекнале од нивната дејност за време војната на југословенската територија со иностранство”.

По тоа се преминува на дискусија во поединости, а како никој не се јавил за збор, Векјето на народите го примило членот 1, членот 2 со амандманот на Министерот за финансии, членовите 3, 4 и 5. Во членот 6 по предлог на Милоја Добрашиновић во првиот ред зборот „ке“ се пренесува во вториот ред после зборот „доступа”. Потоа Векјето ги примило членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 со направените измени и дополнувања на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии.

Пред преминување на гласањето во целост Претседникот соопштува да 20 народни пратеници во смисла на членот 44 Пословникот поднеле предлог да се примени при гласањето скратена постапка т. е. да се Законот во целост изгласа со акламација на место поименично гласање.

Другарот Јаша Продановић е противен на тој предлог и предлага гласањето да се врши поименично.

Др. Павле Грегорић зборува за предлогот на дваесетината народни пратеници, па потоа Претседникот го ставува предлогот на гласање, за со дигање рака предлогот на дваесетината пратеници за скратена постапка е усвојен со мнозинство на гласовите.

Потоа Претседникот го става предлогот на Законот на гласање, па истиот едногласно е усвоен во целост.

Потоа Претседникот Јосип Видмар ја заклучуе седницата во 17,45 сатот, а идната ја закажуе за 18,15 сатот со дневен ред: утврдување дневниот ред.

4 февруари 1946 година
Белград

Секретар,
Нинко Петровић, с. р.

Претседник,
Јосип Видмар, с. р.

З А П И С Н И К

ОД III РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА,

ОДРЖАН 4 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА

ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот Владимир Симић.
Секретар Воја Лековић.
Претседникот Владимир Симић го отворуе III редовен состанок во 17,55 сатот.

Прочитаниот записник на II редовен состанок Векјето го прима без забелешки.

Претседникот Владимир Симић соопштуе два акта, со кои Векјето на народите на Народната скупштина доставуе на Сојузното векје на решение во смисла на член 50 на Пословникот предлог на Законот за образување на Комисијата за аграрна реформа и колонизација и предлог на Законот за запазуењето на југословенскиот имот, имотските права и интереси во иностранство и оти се обата овие законски предлози усвоени во Векјето на народите како житни, по скратен поступок, на II редовен состанок одржан 4 февруари 1946 година.

Претседникот натаму прдлага за дневен ред на денешната седница да се стави претресување на овие два законска предлога и тоа како прва точка: претресување предлогот на Законот за оснивање Комисијата за аграрна реформа и колонизација и како втора точка: претресување предлогот на Законот за запазување на југословенскиот имот, имотските права и интереси во иностранство.

Векјето едногласно го прима предложениот дневен ред и Претседникот објавуе да обата овие законска предлога во смисла на одредбите на Пословникот се упатуваат на Законодавниот одбор на прегледување и извештај, па поради тоа дава потребно прекинување од најмалекје 20 минути и ги повикуе членовите на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии, да дојдат во одајата број 4 поради претресувањето на овие законски предлози.

После паузата седницата е продолжена во 18,50 сатот.

Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: претресување предлогот на Законот за оснивање на Комисијата за аграрна реформа и колонизација.

Известилецот на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии Моша Пијаде го прочита и го образложи одборскиот извештај и го прочита текстот на законскиот предлог.

Како Векјето за овој законски предлог усвоило скратен поступок, во смисла на член 44 на Пословникот, а никој не се јавил за збор да даде изјава од името на групите, се пристапуе на гласање во целост.

По предлог на Милија Радовановић и уште 23 народни пратеници, Векјето одлучуе: за законскиот предлог, за кој е установен скратен постапак, може во целос да се гласа и со акламација, ако со тоа се согласи мнозинството на Векјето.

Гласајќи со дигање рака, Векјето едногласно го усвојуе без изменуења и дополнуења предлогот на Законот за оснивање Комисијата за аграрна реформа и колонизација предложен од Векјето на на-

родите и Претседникот објавуе оти овој предлог постануе закон и да ке биде испратен на Президиумот на Народната скупштина на натамошна постапка.

Се прејдуе на втората точка на дневниот ред: претресување предлогот на Законот за запазување на југословенскиот имот, имотските права и интереси во иностранство.

Известилецот на Законодавниот одбор и Одборот за привреден план и финансии Михаило Ђуровић го прочита одборскиот извештај и текстот на законскиот предлог.

Векјето и за овој законски предлог едногласно прихвана скратена постапка во смисла на чл. 44 на Пословникот а исто така и предлогот на народниот пратеник Милија Радовановић и другарите да гласа за него со акламација и во целина.

Гласајќи со дигање рака, Векјето едногласно го усвојуе без измени и дополнуења предлогот на Законот за запазување југословенскиот имот и имотските права и интереси во иностранство предложен од Векјето на народите. Претседникот објавуе да со тоа овој предлог постануе Закон и да ке биде доставен на Президиумот на Народната скупштина на натамошен законски постапак.

Претседникот Владимир Симић соопштуе, оти Президиумот на Народната скупштина свикал за 4 февруари 1946 година после седницата на Векјето IV заедничка седница на обата дома на Народната скупштина со дневниот ред: утврдување на дневниот ред и да таја седница ке биде најдоцна после половина сат.

Векјето го овластуе Претседникот, записникот од денешната седница да може со секретарот, кој го водел, да го потпише и да го објави, па претседникот Владимир Симић ја заклучуе седницата во 19.10 сатот.

4 февруари 1946 година
Белград

Секретар,
В. Лековић, с. р.

Претседник,
Владимир Симић, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО НА РУДАРСТВОТО

Со Решењето на Министерството на рударството на Сојузната влада бр. 2990 од 4 декември 1945 година отпуштен е од државна служба Тешановић Милан, служител I/2.

Со Решењето на Министерот на рударството на Сојузната влада бр. 3153 од 11 декември 1945 година, отпуштен е од државната служба Стајић Војислав-инж., чиновник VIII положајна група.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАЦИИ

Со Решењето на Министерот на информациите Пов.бр. 353 од 22 декември 1945 година отпуштен е од државна служба Новаковић Витомир, сконом на Министерството за информации како штетен по служба.

МИНИСТЕРСТВО НА САОБРАКЈАЈОТ

Со Решење на Министерот на саобраќајот М.с.бр. 2938 од 15 јуни 1945 година поставен е Сол.датовић Живорад за саобраќајен чиновник при станицата Београд—Дунав на Железничката управа Белград.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М.с.бр. 3158/45 од 29 мај 1945 година поставен е Љворовић Мирчета за шеф 6 положајна група на Општ-персоналниот отсек на Персоналното оделење на Министерството за саобраќајот.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М. с. бр. 2828/45 од 9 јуни 1945 година поставена е Манојловиќ Даринка за официјал 9 положајна група при I секција за одржување на пругата во Белград Управата на железниците Белград.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М. с. бр. 2849/45 од 11 јуни 1945 година поставен е Каламбур Милош, за помоќен телеграфиста 10 положајна група на станицата Белград на Железничката управа Белград.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М. с. бр. 2862/45 од 12 јуни 1945 година поставен е Панѓериц Иван, за виши прометник 7 положајна група при комерцијалното оделење на Главната управа на железниците.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М. с. бр. 2819/45 од 12 јуни 1945 година поставен е Филиповиќ Мија за прометник 9 положајна група при станицата Шид Управа на железниците Нови Сад.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М.с.бр. 2867/45 од 12 јуни 1945 година поставен е Јончић Д. Стеван, за кочничар-заменик 2 категорија 3 положајна група во станицата Суботица на Железничката управа Нови Сад.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М.с. бр. 2882/45 од 12 јуни 1945 година е поставен Милисављевиќ М. Гаврило за саобр. чиновник 8 положајна група при саобраќајното оделење на Железничката Управа Нови Сад.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М.с.бр. 2870/45 од 12 јуни 1945 година е поставен Кокановиќ Т. Југ, за прометник 10 положајна група при станицата Нови Сад Управа на железниците Нови Сад.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М. с. бр. 2885/45 од 12 јуни 1945 година е поставен Кучековиќ Т. Никола, за официјал 10 положајна група при Оделењето за контрола приходите на Главната управа на железниците.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М. с. бр. 2651/45 од 14 јуни 1945 година е поставен Лушић Јуре, за шеф 5 положајна група на Персоналниот отсек за железниците при Персоналното оделење на Министерството за саобраќајот.

Со Решењето на Министерот на саобраќајот М.с. бр. 2866/45 од 14 јуни 1945 година е поставен Лазари Никола за хонорарен чиновник со припадност на чиновник 6 положајна група при Поморското оделење на Министерството за саобраќај.

Со Решењето на Министерот за саобраќајот М.с. бр. 2927/45 од 14 јуни 1945 година е поставен Немец Јосип, за хонорарен чиновник со припадност на чиновник 6 положајна група при Поморското оделење на Министерството за саобраќај.

Со Решењето на Министерот за саобраќајот М.с. бр. 2937/45 од 14 јуни 1945 година е поставен Којић Ј. Гојко, за приправник-надзорник на пругата 10 положајна група при III секција за одржување

пругата Бели Манастир на Железничката управа Нови Сад.

Со Решењето на Министерот за саобраќајот М. с. бр. 3060/45 од 19 јуни 1945 година е поставен Милан Коец, за хонорарен чиновник 7 2 положајна група 1 степен при Поморското оделење на Министерството за саобраќај.

ИСПРАВКИ

Во Напатствието за увозниците и извозниците во врска со надзорот на надворешната трговија („Службен лист“ бр. 97/45) се подкраднале следните грешки:

под II Увоз 2) Одобрување за увоз на крајот точката 1) треба да се додаде: и членот 29 на Девизниот Правилник;

под II Увоз, 3) Плаќање увозот во точката 1), трекјот ред место чл. 1, 2 и 3, треба да стои: „чл. 7 и 8“;

под II Увоз, 5) Плаќање подвозот, осигурањата и другите трошкови во точката 1) трекјот ред, после зборот „Правилникот“ треба да се додаде: „и чл. 8 Правилникот“;

под III Извоз, 3) Наплата во точката 4), место зборот: „чин на девизното прекршување“, треба да стои: „чин на неуредноста“.

П/1 бр. 1983. — Од Управата на надворешната трговија.

Во „Службениот лист“ бр. 11 од 5 февруари 1946 година е објавено Решење за разврстување местата по разреди на сканотијата во Народната Република, Словенија. Со грешка е испуштено да се местото Межица разврсти во првиот разред на сканотија, кое што се со ова поправува.

IV бр. 823. — Од Оделењето за уредување работните односи и социјалното осигурување, 15 февруари 1946 година.

СОДРЖАЈ:

Страна

109. Уредба за оснивање Репарациона комисија при Владата на ФНРЈ — — — — — 157
110. Уредба за организација и надлежност на Комисијата за аграрна реформа и колонијација при Владата на ФНРЈ — — — — — 157
111. Решење за привремените провизии по работите на осигурањето — — — — — 158
112. Објаснување по прашањето за правата на пензија на фамилиите на оние лица кои загинале во борбата против Народноослободителната војска или стрелани поради соработувањето со окупаторот — — — — — 153
113. Решење за одобрување обновата за работа на друштвото „Никола Тесла“ за унапредување науката и техниката — — — — — 159
114. Дополнување на напатствието за застапување на Министерството на рудите на Сојузната влада и подручните надлештва, установи и претпријатија бр. 5841 од 17 септември 1945 година — — — — — 159

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Београд, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредници: Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросице 20. — Штампа на Државна штампарија Београд.